



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Петок, 13 февруари 1959  
Скопје

Број 4

Година XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

16.

На основа член 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 113 став 1 од Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија, на Шестата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 29 декември 1958 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

Во Деловникот на Народното собрание се вршат следните дополнувања:

1. Во член 112 се додава нова прва алинеја која гласи:

„Одбор за општествени средства“.

2. По член 114 се додаваат нови членови 114а до 114е кои гласат:

#### Член 114а

Одборот за општествени средства:

ја разгледува од гледиштето на политиката утврдена во републичките општествени планови, закони, резолуции, препораки и други акти на Собранието, како и други сојузни односно републички прописи, распределбата, располагањето и користењето на општествените средства од страна на сите државни органи, установи, стопански и други организации на територијата, на Народна Република Македонија;

ја разгледува на основа податоците од општествената претсметка и другите податоци политиката на распределбата на општествените средства во стопанството како целина или во одделни негови гранки.

#### Член 114б

Одборот за општествени средства ги врши своите задачи на основа заклучоците на секој собор, по предлог на Извршниот совет или по своја иницијатива.

Одборот во својата работа соработува со другите одбори на обата собора на Собранието по прашањата што се однесуваат во делокругот на тие одбори.

#### Член 114в

Одборот може од редот на своите членови да образува пододбори.

Одборот може, во согласност со претседателот на Собранието, за членови на пододборите да определи и народни пратеници кои не се членови на Одборот.

Одборот може да им довери на своите пододбори проучување и претресување на определени прашања од својот делокруг со поднесување мислења и предлози на Одборот.

Одборот за општествени средства се состои од 15 членови.

#### Член 114г

Одборот во рамките на својот делокруг има право да бара материјали и извештаи од сите државни органи, установи и организации што располагаат со општествени средства.

Одборот има право да повикува на свои седници овластени претставници на сите државни органи, самостојни установи и организации и да бара од нив усно да му поднесуваат извештаи, да му даваат потребни објаснувања, мислења и изјави.

Одборот може да образува комисии или групи за проучување на одделни прашања, вршење на прегледи и анкети.

Сите државни органи, установи и организации должни се во склад со законите и другите прописи да им овозможат на Одборот, неговите пододбори, комисии и групи, извршување на задачите од делокругот на Одборот.

#### Член 114д

На основа утврдената состојба во врска со располагањето со општествените средства од страна на одделни државни органи, установи и организации, Одборот може да предложи покренување на постапка за надоместок на штета и дисциплинска постапка против одговорниот политички функционер или службеник. Ако надлежниот орган за покренување на постапка не го прифати предлогот во спределениот рок, Одборот може да го повика претставникот на тој орган на седницата да ги изнесе своите причини за таквото постапување.

Одборот може на Извршниот совет, народниот одбор или на телото што го избрало соодветниот функционер или член на органот на управувањето да им упати свое образложено мислење во врска со утврдената состојба во поглед на располагањето со општествените средства и работата на соодветните функционери односно на членовите на органот на управувањето. Со ова мислење Одборот може да стави свои предлози и да дава препораки.

## Член 114f

Одборот може во соработка со другиот одбор на соборот во чии делокруг спаѓа соодветното прашање или пак самостојно доколку другиот одбор не го прифати неговиот предлог, да му предлага на Собранието донесување или изменување на соодветни закони и други акти што се во надлежност на Собранието.

Одборот може во врска со утврдената состојба и за остварување на политиката утврдена со законите и другите акти на Собранието и другите сјужни односно републички прописи да дава препораки за располагање со општествени средства на соодветните државни органи, установи и организации и да им предлага на Извршниот совет и Собранието преземање на соодветни мерки во рамките на нивната надлежност.

Одборот не може да издава наредби, налози или да врши работи или овластувања што се утврдени со закон за другите државни органи, установи и организации.

## Член 114e

Одборот, пододборите, комисиите и групите во вршењето на своите задачи непосредно општат со старешината односно колегијалниот орган на управувањето на установите и организациите.

Комисијата или групата може да бара свикнување седница на колегијалниот орган за добивање известувања и податоци.

3. Во членот 131 став 2 на крајот место точката се става записка и се додаваат зборовите: „а Одборот за општествени средства може да работи и на јавни седници“.

## II.

Се овластуваат законодавните одбори на Републичкиот собор и Соборот на производителите да го утврдат пречистениот текст на Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија.

## III.

Оваа Одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Собранието.

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Број 27

29 декември 1958 година

Скопје

Претседател  
на Народното собрание,  
**Лазар Колишевски, с. р**

## 17.

На основа член 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Шестата седница на Републичкиот собор одржана на 30 декември 1958 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА  
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## I.

Во Деловникот на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија се вршат следните изменувања и дополнувања:

1) Во член 94 на крајот од четвртата алинеја место точка се става точка и записка и се додава нова петта алинеја која гласи:

„ги разгледува претсметките на самостојните установи и организации во областа на стопанството (коморите, стручните здруженија и сл.) и на општествени фондови, како и завршните сметки на стопанските организации што вршат јавна служба на територијата на Народна Република Македонија и на другите стопански организации за кои со прописи е предвидено своите претсметки да ги поднесуваат на Собранието“.

2) Во член 97 се брише шестата алинеја која гласи:

„ги проучува и претресува прашањата во врска со трошењето на јавните финансиски средства“.

## II.

Се овластува Законодавниот одбор на Републичкиот собор да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија.

## III.

Оваа Одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Републичкиот собор.

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Број 07—28

30 декември 1958 година

Скопје

Претседател  
на Републичкиот собор,  
**Киро Георгиев, с. р.**

Претседател  
на Народното собрание,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

## 18.

На основа член 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија, на Шестата седница на Соборот на производителите одржана на 30 декември 1958 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## I.

Во Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија се вршат следните изменувања и дополнувања:

1) Во член 92 на крајот од четвртата алинеја место точка се става точка и запирка и се додава нова петта алинеја која гласи:

„ги разгледува претсметките на самостојните установи и организации во областа на стопанството (коморите, стручните здруженија и сл.) и на општествени фондови, како и завршните сметки на стопанските организации што вршат јавна служба на територијата на Народна Република Македонија и на другите стопански организации за кои со прописи е предвидено да своите претсметки ги поднесуваат на Собранието“.

2) Во член 95 се брише петтата алинеја која гласи:

„ги проучува и претресува прашањата во врска со трошењето на јавните финансиски средства“.

## II.

Се овластува Законодавниот одбор на Соборот на присвсдителиите да го утврди пречистениот текст на Деловник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.

## III.

Оваа Одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Соборот на производителите.

### Народно собрание на Народна Република Македонија

Број 16—29

30 декември 1958 година

Скопје

Претседател

на Соборот на

производителите,

**Борко Темелковски, с. р.**

Претседател

на Народното собрание,

**Лазар Колишевски, с. р.**

## 19.

На основа член 14 од Уредбата за оснивање на претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53, 30/54, 47/54, 13/55, 19/56 и 3/58), Извршниот совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

#### Член 1

Во Уредбата за посебни услови за основање на транспортни претпријатија („Службен весник на НР Македонија“ бр. 21/57), ставот 2 на член 3 се менува и гласи:

„Против стопанското претпријатие што во одредениот рок не постапи по одредбите од претходниот став, органот од член 2 на оваа Уредба ќе донесе решение за временна забрана на работата на претпријатието, одредувајќи рок за постапување по одредбите од претходниот став. Времената забрана не може да биде подолга од три месеци“.

По ставот 2 на истиот член се додава нов став 3 кој гласи:

„Доколку претпријатието во рокот одреден со решението од претходниот став не постапи по одредбите на став 1 од овој член, органот на управата надлежен за работи на индустријата на народниот одбор на општината ќе донесе решение за трајна забрана на работата на претпријатието“.

#### Член 2

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 260

31 декември 1958 година

Скопје

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

**Трајче Грујоски, с. р.**

Претседател,

**Љупчо Арсов, с. р.**

## 20.

На основа член 14 од Уредбата за оснивање на претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53, 30/54, 47/54 и 19/56), Извршниот совет донесува

### УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН

#### Член 1

Во Уредбата за посебни услови за основање на претпријатија за обработка на тутун („Службен весник на НРМ“ бр. 21/57) во член 6 став 2 се изменува и гласи:

„Против претпријатијата што во одредениот рок не постапат по одредбите од претходниот став органот на управата надлежен за работите на индустријата на народниот одбор на општината, ќе донесе решение за временна забрана на работата на претпријатието, одредувајќи рок за постапување по одредбите од претходниот став. Времената забрана не може да биде подолга од три месеци“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Доколку претпријатието во рокот одреден со решението од претходниот став не постапи по одредбата од став 1 на овој член органот на управата надлежен за работи на индустријата на народниот одбор на општината ќе донесе решение за трајна забрана на работата на претпријатието“.

#### Член 2

Во член 7 став 2 се менува и гласи:

„Против постојните претпријатија што во одредениот рок не постапат по одредбите од претходниот став, органот на управата надлежен за работите на индустријата на народниот одбор на општината ќе донесе решение за временна забрана на работата на претпријатието, одредувајќи рок за постапување по одредбата од претходниот став. Времената забрана не може да биде подолга од еден месец“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Доколку претпријатието во рокот одреден со решението од претходниот став не постапи по од-

редбата од став 1 на овој член, органот на управата надлежен за работите на индустријата на народниот одбор на општината ќе донесе решение за трајна забрана на работата на претпријатието“.

### Член 3

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 261

31 декември 1958 година

Скопје

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

### 21.

На основа член 81 став 1 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/53), во врска со член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОРАТ СВОЈАТА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДА ЈА УТВРДИ СО ПРАВИЛНИК**

1) Се овластува Републичкиот санитарен инспекторат својата внатрешна организација, да ја утврди со Правилник за внатрешна организација во согласност со Извршниот совет.

2) Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—92/1

21 јануари 1959 година

Скопје

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

### 22.

На основа член 32 став 2 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 49/58), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За претседател и судии на Советот за прекршоци при Државниот секретаријат за внатрешни работи се именуваат и тоа:

а) за претседател:

СТОЈЧЕВ ДИМИТАР, службеник во Државниот секретаријат за внатрешни работи;

б) за судии:

ДАМЕВСКИ СТЕВАЦ, службеник во ДСВР;  
КРСТЕВСКИ КРСТО, службеник во ДСВР; и  
ТОДОРОВСКИ МИРОСЛАВ, службеник во ДСВР.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—90/1

12 јануари 1959 година

Скопје

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

## Огласен дел

### КОНКУРСИ

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИТЕ НА НРМ**

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- 1) Двајца референти во имотно-правната служба
  - 2) Еден референт за правна судска работа
  - 3) Еден референт за анализи
  - 4) Двајца референти со економски техникум или завршено редовно средно образование
  - 5) Еден референт за сметководна работа
- Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

Под 1) да имаат завршено Праген факултет.  
Под 2) да има завршено Правен факултет и да има најмалку 3 години практика во управно-судската работа.

Под 3) да има завршено Економски факултет  
Под 4) да имаат завршено економски техникум, а може и со завршено редовно средно образование, (присритет имаат кандидатите со економски техникум).

Под 5) да има завршено економски техникум и најмалку 5 години практика во сметководство.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите таксирани со 30 динари ќе се примаат во Државниот секретаријат за работи на финансите на НРМ — Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

За потребно појаснение кандидатите можат да се обратат до овој Секретаријат во соба бр. 117 или на телефон бр. 340/210. (181)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА  
ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА  
БАНКА — ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ — СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

За прием на службеници за потребите на Централата и Филијалата — Скопје и тоа:

1. Секретар на Филијалата
2. Еден градежен инженер
3. Еден технолог
4. Троица референти за одобрување на заеми
5. Двајца кредитни референти
6. Двајца ликвидатори.

**УСЛОВИ:**

Под точка 1 да има завршено Правен факултет со 3-годишна практика или средна стручна со 5-годишна практика.

Под точка 2 да има завршено Технички факултет — градежен отсек и практика.

Под точка 3 да има завршено Технички факултет — технолошки отсек и практика.

Под точка 4 и 5 да имаат завршено Економски факултет или средна школа со најмалку 5-годишна практика.

Под точка 6 да е службеник III руста, првенство имаат кандидатите со економски техникум.

За градежниот инженер и технологот по потреба обезбедуваме конфорен стан.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а полагајна плата според решението за полагајните плати на службениците при Југословенската инвестициона банка.

Кандидатите покрај молбите треба да приложат: биографија, документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници и документи за работен стаж.

Рок за доставување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Рок за постапување на работа според обостраниот договор. (177)

**Деканатот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, распишува**

**К О Н К У Р С**

за еден библиотекар

Услови: завршен факултет и знаење на еден странски јазик француски, или германски или англиски.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата по Одлуката на Факултетот.

Молбите со документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници ќе се примаат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (223)

**Комисијата за службенички работи при Народниот одбор на општината Тополчани, распишува**

**К О Н К У Р С**

за Управник на Здравствената станица  
во село Тополчани

Услови:

Завршен Медицински факултет и положен стручен испит за звањето лекар.

Плата по Законот за јавните службеници и посебен додаток во висина од 30% од основната и полагајната плата.

Стапување на работа по спроведувањето на конкурсот. (331)

**ПРОМЕНИ НА ИМИЊА**

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—21290/1 — од 27 декември 1958 година ја одобри промената на фамилијарното име на Јованов Харалампие, роден на 13 јуни 1940 година во Кратово, Кумановска околина, од татко Јованов Мијалчо и мајка Блажа, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Харалампиев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 27255/2 од 24 декември 1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Симоновски Трајко, роден на ден 7 февруари 1935 година во село Чelopeк, Кумановска околина, од татко Бошко и мајка Велика, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Станковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (2)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—27389/2 од 5 јануари 1959 година ја одобри промената на фамилијарното име на Иванов Боривој, роден на 16 февруари 1913 година во Титов Велес, од татко Пано и мајка Савва, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Апчев**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетната му ќерка Елисавета, родена на 7 февруари 1943 година во град Скопје, така да во иднина фамилијарното име ќе и гласи **Анчева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (3)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—24202 од 3 октомври 1958 година ја одобри промената на роденото име на Славчо Чавдаров, роден на ден 21 септември 1958 година во Св. Николе, од татко Чавдаров Мило и мајка Маргарита, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Ано**.

Оваа промена важи до денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (4)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—28195/1 од 16 декември 1958 год. ја одобри промената на роденото име на Динески Станко, од град Крушево, роден на ден 15 јануари 1956 год. во с. Церница, Ѓњиланска околина, од мајка Чивлакчи Доста, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Коста**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (6)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—29124/1 од 24 декем-

ри 1958 година ја одобри промената на фамилијарното име на Горѓиев Атанас, роден на ден 14 мај 1928 година во с. Мрзенци, Титоввелешка околија, од татко Горѓи и мајка Македонија, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Димитрџв.**

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (7)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—27523/2 од 24 декември 1958 година ја одобри промената на фамилијарното име на Најдовски Добривој, од с. Стругово, Битолска околија, роден на ден 3 март 1934 год. во с. Стругово, од родители: татко Најдовски Митре и мајка Најдовска Петра, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николоски.**

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (8)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—30015/1 од 20 јануари 1959 година ја одобри промената на роденото име на Пеевска Трајанка, родена на 1 февруари 1948 година, во град Скопје, од татко Пеевски Ристо и мајка Пеевска, родена Златарева Марија, така да во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Татјана.**

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (9)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12—25436/2 од 5 јануари 1959 година ја одобри промената на фамилијарното име на Рибарев Борислав, роден на ден 14 септември 1939 год. во Штип, од татко Рибарев Гане и мајка Рахилка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Дрмов.**

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (10)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—25572/2 од 17 ноември 1958 год. ја одобри промената на личното име на Дилавери Бедри, роден на 7 септември 1939 год. во с. Корошишта, Охридска околија, од татко Дилавери Зија и мајка Надира, така да во иднина личното име ќе му гласи **Доко Менди.**

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (216)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-27195/1 од 27-XI-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Милошевиќ Сретен, роден на 29 јануари 1925 година во с. Рујиште, НР Србија, од татко Милошевиќ Светислав и мајка Јулка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Живадиновиќ.**

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (19)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Љупка — Љубица Думиќ, од Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 61, подаде тужба за бракоразвод против тужениот Милутин Марко Думиќ, градежен техничар од Скопје, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Милутин Думиќ, од Скопје, а сега во неизвесност, во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1035/58.

### ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Усеин Муртезов Максutow, земјоделец од с. Лубница, Радовишка општина, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Султан Усеинова Максutowа, по татко Алиова, родум од с. Челевец, општина Неготино, а сега во Турција со непозната адреса.

Бидејќи сегашното местожителство и адресата на тужената Султан се непознати, се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на судот или одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе ѝ го одреди за застапник Александар Паризов, приправник при Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 18/59. (5)

## ЛИКВИДАЦИИ

Народниот одбор на општината Бистрица, с. Бистрица, со решението бр. 03—4005/1 од 20-XI-1958 год. досегашното Земјоделско стопанство „Први мај“ во с. Креница го стави во редовна ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на Земјоделското стопанство во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги пријават своите долгови, односно побарувања спрема стопанството. Во противно, по истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви побарувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија (114)

Со решението на Народниот одбор на Кумановска-околија — Куманово бр. 6522/1 од 29-IX-1958 год. Бирото за геолошко-рударски истражувања и проектовања во Куманово е ставено во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на Бирото да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите потражувања во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а долговите ќе ги наплатува по судски пат.

За ликвидатор на горе именуваното биро е именувано Бирото за книговодство „Ажурност“ — Куманово.

Од Ликвидационата комисија (171)

### ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 1 од 12 јануари 1959 година, на страна 4, во рубриката „Ликвидации“, во огласот под огл. бр. 1133, ред 6 место зборовите „Трговски дуќан“ треба да стои „Трговско претпријатие“.

Од Редакцијата

## РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ Скопје бр. 04—17042 од 18-XII-1958 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 55, под рег. бр. 55 установата под назив: **Концертна дирекција на НРМ — Скопје**. Предмет на работењето на установата е:

— да шири музичка култура преку организирање на јавни настапи, концертни приредби и слично на уметници и уметнички тела од земјата и странство;

— да ја популаризира уметничката, драмската и музичката литература од домашни и странски автори, преку организирање на литературни и литературно-музички приредби;

— да ја популаризира и шири балетската уметност со организирање на балетски приредби и на друг начин;

— да соработува со установи и организации што се занимаваат со работи чие извршување е одредено како нејзината задача.

Установата е основана со решението на Извршниот совет на НРМ, ИС бр. 46 од 4 април 1957 год.

Со установата управува како општествен орган Советот на Концертната дирекција на НРМ — Скопје.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за култура на НРМ — Скопје.

Установата ќе ја претставува и потпишува Стојан Крстевски, директор.

Бр. 04—17042/58 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (1506)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 16815 од 24-XII-1958 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 56, под рег. бр. 56 установата под назив: **Институт за туберкулоза на НРМ**, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на установата е:

а) да работи на превентивната и куративната противтуберкулозна дејност и да ја проучува епидемиолошката ситуација на туберкулозата;

б) да ги поучува проблемите во врска со туберкулозните заболувања, како и методите за борба против тие заболувања;

в) да го обезбеди вршењето на наставата по физиологија за потребите на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

г) да издава публикации за борба против туберкулозата и да води стручно-пропагандни акции;

д) да води централна статистика и евиденција за оболените од туберкулоза;

е) да соработува со соодветните установи во земјата и странство, да ги следи нивните постиженија и се грижи за нивното применување;

ж) да соработува и укажува помош на антитуберкулозните служби во НРМ, да им дава информации во врска со постиженијата од областа на туберкулозата и да им ги прелесува своите искуства и;

з) да води грижа за стручното оспособување на фтизиолошкиот кадар.

Установата е основана со решението на Извршниот совет на НРМ, И. С. број 51 од 8 февруари 1958 година.

Со установата управува управен одбор како колективен орган.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за народно здравје и НРМ.

Установата ќе ја потпишуваат и претставуваат следните лица: професор Д-р Глигор Муратовски, директор на установата, Цветан Пејчиновски, пом. директор по општиот отсек, и Душан Стојковски, шеф на сметководството.

Бр. 16815/58 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (1512)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 6975/1 од 13-V-1958 год. е запишана во регистарот на социјалните установи, како пресметковна установа на страна 8, под рег. бр. 8 под назив: **„Дом-фамилија“ бр. 1** ул. „Партизанска“ бр 45 — Скопје. Предмет на работењето на установата е: збринуваче на малолетни деца без родители, како и деца чии родители се спречени за подолго време да си ја вршат својата родителска должност, без обзир на пол и на возраст од 2—10 години; да обезбедува на своите штитеници одгледување, исхрана и воспитување.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 6256 од 20-XII-1957 год.

Со установата управува индивидуален орган — управител.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за социјални грижи на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје.

Установата ќе ја застапува и потпишува в. д. управителката Димитровска Невена, во границите на овластувањата предвидени со Правилата на Домот.

Бр. 6975/1—58 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (85)

Со решението бр. 04—15055/2—58 на СВР — Скопје е одобрено основањето на Здружението на тутунопроизводителите од Општината Горче Петров, со седиште во Горче Петров, Скопска околина, а со право на дејност на подрачјето на Општината Горче Петров. (1489)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65 на страна 265 е запишана задругата под назив: **Занаетчиска услужна задруга „Минерва“**, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: металопреработувачка и електротехничка дејност на станбени згради и индустриски објекти; произведување и поправка на надворешна и внатрешна инсталација на водовод, канализација и санигарни уреди, пумпски станици, далекуводи и трафостаници, електрични инсталации за слаба и јака

струја од висок и низок напон; поправка и премонтување на електрични машини и апарати, термички и ладилни апарати, поправка и изведување на гробрански инсталации и поправка и изведување на радио уреди и апарати и др.

За вршење на дејноста од член 2 став 1 од договорот задругата може да заснива во својот состав занаетчиски дуќани, погони или продажни единици по претходно одобрение од општината.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 9 од 16-ХП-1957 год.

Задругата ќе ја потпишува раководителот Михајло Карапанчев, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп бр. 10/58. (49)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 18-I-1958 год. под рег. бр. 1/58, свеска I е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Победа“, со седиште во с. Долно Егри — Битолско. Предмет на работењето на задругата е: купопродажба во внатрешен промет на индустриски, колонијални и сите видови земјоделски производи и вршење услуги на месното население со давање техничка и агротехничка помош.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Бистрица бр. 8694 од 28-ХП-1957 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Васил Борисов Ристовски и Јане Пандов Тасевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп бр. 21/58. (166)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-IX-1957 год. под рег. бр. 123/55 е запишан под фирма: Склад за цигари и кибрит, со седиште во Битола, на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ — Прилеп. Предмет на работењето на складот е: снабдување на своите продавници со цигари и кибрит и промет со цигари и кибрит на големо.

Складот е основан од Инвалидското претпријатие „Прилеп“ — Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 17513 од 30-VII-1957 година.

Раководител на складот е Велковски Боге.

Складот ќе го потпишува лицето што е овластено за потпишување на претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп бр. 637/57. (194)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-VIII-1957 год. под рег. бр. 1/56 е запишана под фирма: Продавница за колонијални стоки „Бела чешма“ — Битола, во состав на Трговското претпријатие „Колонијал“ — Битола. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со животни прехрани и предмети за куќни потреби, млечни преработки, деликатесни производи, преработки од овошје, пијалоци, тутунски преработки и мешани стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Колонијал“ во Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 17861 од 30-VII-1957 год.

Раководител на продавницата е Илика Кузев Кочовски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено за потпишување на претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп бр. 597/57. (196)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 155 на страна 425 е запишан под фирма: Фабрика за шавни цевки „11 октомври“ — Куманово, Работничко-службенички ресторан во Куманово. Предмет на работењето на ресторанот е: да врши угостителски услуги во сопствени простории

Ресторанот е основан согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 22699 од 17-ХП-1957 год.

За раководител на ресторанот е назначен Трајковски Божинов Стојан, а ќе го потпишуваат Тихомир Стефановски и Ангел Денковски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп бр. 70/58. (236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатија и дуќаните под рег. бр. 536 на страна 1571 е запишано под фирма: Занаетчиско производително услужно претпријатие „Обнова“, со седиште во с. Драчево — Скопско. Предмет на работењето на претпријатието е: изработка на душеци и јоргани, столарски производи и домашни ракотворби и нивно пласирање на големо и мало преку своите продавници, како и вршење на други занаетчиски услуги.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Драчево бр. 04-720/1 од 15-II-1958 год.

Претпријатието ќе го потпишуваат в.д. директорот Исеинов Амди Исмаил и книговодителот Лазаревски Димов Петко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп бр. 79/58. (251)

#### ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 1-IV-1958 год. под рег. бр. 3/58 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на лицата Гроздан Поповски и Стоимир Петрески и от сега Земјоделската задруга „Еленик“ од с. Мусинци — Битолско ќе ја потпишуваат Трајко Ролески и Васил Јовановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп бр. 118/58. (455)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 28-III-1958 год. под рег. бр. 4/57 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на



лицето Киро Петрески и отсега Земјоделската задруга „Златен клас“ од с. Новаци — Битолско Ке ја потпишуваат Цане Стојановски и Тодје Јовковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 111/58. (456)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 26-III-1958 год. под рег. бр. 45/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на Марко Станковски и отсега Земјоделската задруга „Слога“ од село Лабуништа — Охридско, Ке ја потпишуваат Казимовски Бејадин, управник, и Лимановски Дилавер, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 98/58. (459)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 87 на страна 313 е запишано следното: досегашниот управник на Земјоделската задруга „Орач“ — с. Нови Дојран Ристо Хаџи Тошев е разрешен од должност и му престанува правото задругата да ја потпишува

Согласно со решението бр. 35 од 21-I-1958 год. за управник на задругата е назначен Петар Танезски, кој заедно со новоназначените потписници Стефан Кочовски, шеф на книговодството и Георги Грошев, раководител, задругата Ке ја потпишуваат во границите на овластувањето, бидејќи старите потписници Ристо Хаџи Тошев и Димитар Илков се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 152/58. (464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 213 на страна 565 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 17187 од 27-XII-1957 г. дејноста на Продавницата на Трговското претпријатие „Тутун“ — Скопје на ул. „Илинденска“ бр. 63 се проширува и со: трговија со прибор за пишување, прибор за пушење, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 145/58. (471)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 3, на страна 5 е запишано следното: досегашниот в. д. директор на Задружниот завод за домашни ракотворби Михајло Доревски се разрешува од должност в. д. директор, а и понатака останува на работа во заводот и како потписник.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 18410 од 2-XII-1957 год. за в. д. директор е назначен Андоновски Здравко, кој заедно со новоназначениот книговодител, односно шеф на сметководството Марковски Глигор, Славе Димитровски, пом. книговодител и Михајло Доревски, заводот Ке го потпишува во границите на овластувањето.

Досегашниот шеф на сметководството Сергије Златановски е разрешен од должност и му престанува правото заводот да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 93/58. (472)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 205, на страна 545 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 18193 од 27-XII-1957 г. дејноста на Претпријатието на мало за промет со млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје се проширува и со промет со деликатесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 228/58. (498)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 17187 од 27-XII-1957 г. дејноста на Продавницата на Претпријатието „Тутун“ — Скопје на улица „106“ бр. 11 — Скопје се проширува и со: трговија со прибор за пишување, прибор за пушење, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 219/58. (499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 185, на страна 491 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 26480 од 28-XII-1956 г. стопанската дејност на Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Кораб“ — Скопје се проширува и со промет со деликатесни стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 786/57. (77)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 107, на страна 283 е запишано следното: Горѓи Јосифов, досегашен директор на Трговското претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Трибор“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината — Кавадарци бр. 10970 од 10-VIII-1958 г. за директор на претпријатието е назначен Диме Трајков Ристов, кој заедно со Тодора Тасева, книговодител, и Тодор Митрев, продавач претпријатието Ке го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 5/58. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 152, на страна 397 е запишано следното: Павле Аврамовски, досегашен директор на Трговското претпријатие „Пролет“ — Гостивар, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За директор на претпријатието, согласно со решението на Народниот одбор на општината — Го-

стивар бр. 01-740 од 26-II-1958 год., е назначен Милевски Никола, кој заедно со Горе Мицкоски, шеф на сметководството, претпријатието ќе го погледува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 168/58. (486)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека од регистарот на стопанските организации од рег. бр. 90, страна 211 е избришан Самосвојниот трговски дуќан-пиљара „Извор“ — Гостивар, согласно со решението на Народниот одбор на општината — Гостивар бр. 647 од 31-I-1958 год. смегало од 1-III-1958 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 240/58. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 230, на страна 657 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-333/2-58 од 19-III-1958 год. фирмата на трговскиот дуќан „Снаодител“ — Горче Петров се менува и во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие за мешани индустриски, прехрановни, деликатесни и книжарски стоки на мало „Снаодител“ — Горче Петров.

Исто така согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-331/1-58 од 28-III-1958 год. дејноста на претпријатието се проширува и во иднина ќе гласи: мешани индустриски стоки, животни прехрани и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, канцелариски материјал, хартија, школки притор и прибор за пишување, книги и музикалии.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 232/58. (488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, на страна 65 е запишано следното: согласно со одлуката на Народниот одбор на општината Маврово бр. 04-1803/1 од 11-IV-1958 год. фирмата на Земјоделската сточарска задруга „Бистра“ — Галичник се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Бистра“ село Галичник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 247/58. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 132, на страна 361 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје број 3877 од 31-III-1958 г. дејноста на Сервисот за градежни материјали „Караорман“ — Скопје се проширува во иднина и со: набавка и продажба на транспортни и моторни возила (осем трактори) за градежништвото и резервни делови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 234/58. (492)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 319, на страна 833 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општи-

ната „Идадија“ — Скопје број 21379 од 27-XII-1957 год. кон Претпријатието за откуп и промет со житарици „Жито фонд“ — Скопје се припојува Фабриката за тестенини „Билјана“ — Скопје.

Со припојувањето на фабриката „Билјана“ — Скопје се проширува дејноста на Претпријатието „Жито фонд“ — Скопје и со производство и промет со тестенини.

Се брише од регистарот на стопанските организации кај овој суд Фабриката за тестенини „Билјана“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 25/58. (493)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 60 на страна 259 е запишано следното: покрај досегашните потписници на Деловниот сојуз за домашни раководствени „Кооператива“ — Скопје, Комерцијален погон во Скопје Марковски Иван, в. д. директор, Златка Стојковска и Глигур Бужаревски, за потписници на погонот се назначуваат и Донева Голубка и Нестор Черепњалковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 251/58. (494)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 55, на страна 161 е запишано следното: Благој Ефтимовски, досегашен книговодител, односно шеф на сметководството на Претпријатието „Фото центар“ — Скопје е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

На негово место за шеф на сметководството е назначен Домазетовски Димитрија Георги, кој е примен преку конкурс, и заедно со директорот Наневски Трајан ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 249/58. (495)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 88, на страна 271 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината Маврово бр. 04-1798/1 од 11-IV-1958 год. називот на Општината земјоделска задруга „Кочо Рацин“ во село Лазарополе се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Кочо Рацин“ село Лазарополе, Тетовска околина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 245/58. (478)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 72, на страна 253 е запишано следното: Атанас Андонов, досегашен раководител на Столарската работилница-погон на Општиот деловен сојуз на земјоделските задруги — Валандово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. За раководител е назначен Ристо Наумов, од Валаандово, согласно со решението бр. 1959 од 7-XII-1957 год. кој погонот ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 207/58. (433)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, на страна 251 е запишано следното: на основа записникот од годишното собрание на Земјоделската задруга „Братство“ во село Чајле — Тетовско, одржано на 2-III-1958 год. стариот управен одбор е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Аврам Костовски, претседател, Ферит Елези, Стојан Митрески, Акиф Фезули, Тодор Миленковски, Цемо Мифтари, Трпе Талески, Гарип Бешири и Сали Хајдари.

Старите потписници на задругата се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници се избрани следните лица: Гоко Атанасовски, книговодител, и Диме Стојановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 248/58. (502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на страна 73 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината — Тетовско бр. 24678 од 17-II-1958 год. фирмата на Земјоделската задруга за заштита на растенијата — Тетовско се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Тетовско Поле“ — Тетово.

Согласно со горе цитираното решение се проширува дејноста на задругата и со: а) земјоделско производство, б) вршење на услуги со механизирани средства, в) подигање на овошни и лозови насади, г) тракторски услуги, д) промет со земјоделски производи (откуп и продажба), е) промет со репродукционни материјали, и ж) одгледување на добиток и промет со добиток како и со сточарски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 226/58. (503)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 16-IV-1958 год. под рег. бр. 73/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на лицата Рибаревски Петре и Ангеловски Панде и отсега Земјоделската задруга „Бабуна“ од с. Граешница, Битолско ќе ја потпишуваат Ангеловски Стеван и Терзиовски Андреја.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 141/58. (523)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 18-IV-1958 год. под рег. бр. 63/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на лицето Петрушевски Илија и отсега Земјоделската задруга „Македонија“ од с. Слечче — Битолско ќе ја потпишуваат лицата Петровски Трајко и Мицковски Славе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 146/58. (524)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на

17-IV-1958 год. под рег. бр. 16/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на досегашните потписници и отсега Земјоделската задруга „Тодор Ангеловски“ од село Ротино — Битолско ќе ја потпишуваат Мицко Лозановски и Александар Босилкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 144/58. (525)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 22-IV-1958 год. под рег. бр. 59/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на лицето Стојан Баловски и отсега Земјоделската задруга „Јордан Шиперката“ од с. Брезово — Битолско ќе ја потпишуваат Драган Цветковски, Мито Концуловски и Цане Спиоровски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 152/58. (526)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 7-IV-1958 год. под рег. бр. 46/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на лицето Никола Стојчевски и отсега Земјоделската задруга „Илинден“ од село Старавина — Битолско ќе ја потпишуваат Ристевски С. Ристе и Стојовски Илиев Трајко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 129/58. (527)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 22-IV-1958 год. под рег. бр. 32/55 е запишано следното: досегашниот назив на Земјоделската задруга „Црна Река“ од с. Будаково — Битолско се менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Гоце Делчев“, со седиште во с. Будаково и Трап.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 153/58. (528)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 21-IV-1958 год. под рег. бр. 51/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на Тодор Кочовски и отсега Земјоделската задруга „Драгор“ од с. Дихово — Битолско ќе ја потпишуваат лицата Миле Ваљановски и Димче Симеоновски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 147/58. (529)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 17-IV-1958 год. под рег. бр. 2/56 е запишано следното: покрај досега овластените лица за потпишување на Земјоделската задруга „Стогово“ од с. Гази — Дебар, задругата ќе ја потпишува и Петко Бисевски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 119/58. (530)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 22-IV-1958 год. под рег. бр. 43/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на

лицето Михајло Лазески и отсега Земјоделската задруга „Кула“ од с. Слатино — Кичево ќе ја потпишуваат Лазески Миливој и Србински Ратко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 131/58. (531)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации на 14-IV-1958 год. под рег. бр. 12/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на лицата Накевски Мито и Дојчиновски Петре и отсега Земјоделската задруга „Ванчо Андоновски“, од с. Лавчани, околија Охридска, ќе ја потпишуваат лицата Јаковлевски Ристо и Ѓорѓиевски Илија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 140/58. (532)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IV-1958 год. под рег. бр. 23/55 е запишано следното: престанува овластувањето за потпишување на лицето Шабан Муратовски и отсега Земјоделската задруга „Горица“, од с. Долна Бела Црква — Охридско ќе ја потпишуваат Живко Ѓорѓиовски и Тодасевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 134/58. (533)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IV-1958 год. под рег. бр. 51/55 е запишано следното: Трговското претпријатие за обукви, кожа и прибор „Рекорд“ од Прилеп својата дејност: купопродажба на обувки, бои и лакови и производи од гума, која досега ја вршеше на мало отсега ќе ја врши на големо на територијата на Битолска околина.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 133/58. (534)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-IV-1958 год. под рег. бр. 61/55 е запишано следното: Трговскиот дуќан „Полеп“ од Крушево покрај досегашната дејност отсега ќе ги врши и следните дејности: купопродажба на намештај, музички инструменти и прибор, оружје, ловечки прибор, муниција, експлозивни и пиротехнички материјали, галантериски, базарски стоки и играчки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 151/58. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 207, на страна 575 е запишано-следното: Благоја Буњевски, досегашен директор на „Електричниот сервис“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото сервисот да го потпишува, согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 4110 од 18-IV-1958 год.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 4110 од 18-IV-1958 год. за директор на сервисот е назначен Симо Серафимовски, кој со новоназначениот потписник Глишо Симоски, комерцијален раководител, сервисот ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 266/58. (539)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 14695, серија бр. 0758762, издадена од СВР — Кичево на име Мирко А. Милевски, с. Рамне — Кичево. (12)

Лична карта рег. бр. 146, серија бр. 0324653, издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор Коцев Брзаков, ул. „Даме Груев“ бр. 2 — Т. Велес. (13)

Лична карта рег. бр. 8222, серија бр. 0183332, издадена од СВР — Титов Велес на име Јордан Павлов Димески, ул. „Нови Велес“ бр. 56 — Титов Велес. (14)

Лична карта рег. бр. 9985, серија бр. 0113735, издадена од СВР — Дебар на име Мухарем Ајрула Далипи, с. Жировница — Тетовско. (15)

Лична карта рег. бр. 1637, серија бр. 0393147, издадена од СВР — Гостивар на име Неџи Керима Јашари, с. Добридол — Гостивар. (16)

Лична карта рег. бр. 15264, серија бр. 0711774, издадена од СВР — Гостивар на име Беадип Зејнуна Селими, с. Трново — Гостивар. (17)

Лична карта рег. бр. 2457, серија бр. 0638047, издадена од СВР — Гостивар на име Месут Камилја Адеми, с. Врапчиште — Гостивар. (18)

Лична карта рег. бр. 4163, серија бр. 0202774, издадена од СВР — Штип на име Коце Сангов Пазазаров, ул. „Никола Карев“ бр. 23 — Штип. (19)

Лична карта рег. бр. 4975, серија бр. 0403553, издадена од СВР — Кавадарци на име Желез Димов Петров, ул. „Киро Станцов“ бр. 5 — Кавадарци. (20)

Лична карта рег. бр. 1498, серија бр. 0429206, издадена од СВР — Гевгелија на име Никола Андон Ризов, Валандово — Гевгелија. (21)

Лична карта рег. бр. 8543, серија бр. 0332153, издадена од СВР — Титов Велес на име Динка Трпенова Начарова, ул. „С. Ѓеѓоз“ бр. 4 — Титов Велес. (22)

Лична карта рег. бр. 809, издадена од СВР — Прилеп на име Тефик Неџипов Мемедовски, с. Десово — Прилеп. (23)

Лична карта рег. бр. 8721, серија бр. 0705531, издадена од СВР — Гостивар на име Никодим Ѓошкинов Лазаревски, с. Кичиница — Гостивар. (24)

Лична карта рег. бр. 2583, серија бр. 0399093, издадена од СВР — Гостивар на име Петар Цезаринов Трајковски, ул. „Трајко Тарпан“ бр. 28 — Прилеп. (25)

Лична карта рег. бр. 9531, серија бр. 0754052, издадена од СВР — Кичево на име Стојко Фиданов Алексоски, Конзумна млекара — Прилеп. (26)

Лична карта рег. бр. 15892, серија бр. 0197459, издадена од СВР — Прилеп на име Киро Мирчев Прчокоски, ул. „Орде Чопела“ бр. 2 — Прилеп. (27)

Лична карта рег. бр. 41756, серија бр. 2336174, издадена од СВР — Ниш на име Јован С. Петковски, ул. „Кочо Рацин“ бр. 1-а — Куманово. (28)

Лична карта рег. бр. 11816, серија бр. 0499828, издадена од СВР — Кавадарци на име Амед Раимов Мемедов, с. Борово — Кавадарци. (55)

Лична карта рег. бр. 4028, серија бр. 0308165, издадена од СВР — Штип на име Трајан Миланов Тасев, с. Врсакско — Штипско. (56)

Лична карта рег. бр. 742, серија бр. 0304905, издадена од СВР — Св. Николе на име Стојка Јане (Јордсва) Трајчева, с. Лезово — Кочани. (57)

Лична карта рег. бр. 4402, серија бр. 0110284, издадена од СВР — Битола на име Алексо Илија Букалески, с. Могила — Битола. (58)

Лична карта рег. бр. 9890, серија бр. 0118337, издадена од СВР — Битола на име Стево Илија Шарковски, с. Брусник — Битолско. (59)

Лична карта рег. бр. 26660, серија бр. 0092559, издадена од СВР — Битола на име Зорица Васил Лазарева, ул. „Стив Наумов“ бр. 122 — Битола. (60)

Лична карта рег. бр. 14441, серија бр. 0158738, издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Орланов Мирчески, ул. „Егејска“ бр. 39 — Прилеп. (61)

Лична карта рег. бр. 6844, серија бр. 0751365, издадена од СВР — Кичево на име Цветан Коруноски, с. Раштани — Кичево. (62)

Лична карта рег. бр. 5465, серија бр. 0749983, издадена од СВР — Кичево на име Ристо М. Вељаноски, с. Туин — Кичево. (63)

Лична карта рег. бр. 24309, серија бр. 0796234, издадена од СВР — Тетово на име Миле Томе Јаковски, с. Жилче — Тетовско. (64)

Лична карта рег. бр. 44786, серија бр. 0799920, издадена од СВР — Тетово на име Гариш Идриз Зекири, с. Тетово — Тетовско. (65)

Лична карта рег. бр. 916, серија бр. 0101662, издадена од СВР — Тетово на име Тесфик Селман Асани, с. Тануше — Гостивар. (66)

Лична карта рег. бр. 3590, серија бр. 0700200, издадена од СВР — Гостивар на име Шукри Селмана Таравари, ул. „Белградска“ бр. 5 — Гостивар. (67)

Лична карта рег. бр. 26106, серија бр. 0722916, издадена од СВР — Гостивар на име Салија Бектелин Дестан, с. Г. Вањица — Гостивар. (68)

Лична карта рег. бр. 13140, серија бр. 0460947, издадена од СВР — Струмица на име Александар Ѓорѓиев Токарев, ул. „Пролетерска“ бр. 6 — Струмица. (69)

Лична карта рег. бр. 33681, серија бр. 0102924, издадена од СВР — Битола на име Киро Ристо Таловски, с. Далбеговци — Битола. (70)

Лична карта рег. бр. 209, серија бр. 0645221, издадена од СВР — Кратово на име Герас Митев Ѓорѓиев, с. Секулица — Кумановско. (71)

Лична карта рег. бр. 681, серија бр. 0453191, издадена од СВР — Струмица на име Душан Владов Лекиќ, ул. „М. Тито“ бр. 10 — Струмица. (72)

Лична карта рег. бр. 6887, серија бр. 0459337, издадена од СВР — Струмица на име Надежда Христова Бајрактарова, ул. „Карпуш“ бр. 5 — Струмица. (73)

Лична карта рег. бр. 2699, серија бр. 0455209, издадена од СВР — Струмица на име Вера Илија (Арсова) Костурлиева, ул. „Загребачка“ бр. 10 — Струмица. (74)

Лична карта рег. бр. 27166, серија бр. 0093086, издадена од СВР — Битола на име Милица Митре

Котева Бошевска, ул. „Бор. Стрезов“ бр. 9 — Битола. (75)

Лична карта рег. бр. 9952, серија бр. 0549751, издадена од СВР — Куманово на име Верка Спирос Стојановиќ, с. Лубодраг — Кумановско. (76)

Лична карта рег. бр. 20230, серија бр. 0560043, издадена од СВР — Куманово на име Антун Иваз Хајдињак, ул. „ЈНА“ бр. 3 — Куманово. (77)

Лична карта рег. бр. 8666, серија бр. 0332276, издадена од СВР — Титов Велес на име Николин Ончев Димов, ул. „Горе Органциев“ бр. 17 — Титов Велес. (102)

Лична карта рег. бр. 3906, серија бр. 0292338, издадена од СВР — Штип на име Павле Ефтимов Коцев, ул. „Ѓорѓи Славески“ бр. 17 — Штип. (103)

Лична карта рег. бр. 2295, серија бр. 0454805, издадена од СВР — Струмица на име Миле Гигов Ристов, Св. Николе. (104)

Лична карта рег. бр. 1753, серија бр. 0393181, издадена од СВР — Кочани на име Љубе Влажев Илиев, с. Соколарци — Кочани. (105)

Лична карта рег. бр. 15151, серија бр. 0014073, издадена од СВР — Битола на име Радојка Калопер Котевска, с. Оптичари — Битолско. (106)

Лична карта рег. бр. 15592, серија бр. 0557069, издадена од СВР — Куманово на име Васиљко Митев Јовановски, с. Дренак — Кумановско. (107)

Лична карта рег. бр. 7788, серија бр. 0534220, издадена од СВР — Куманово на име Милка Д. Крстевска, ул. К. Мисирков“ бр. 2 — Куманово. (109)

Лична карта рег. бр. 5239, серија бр. 0532183, издадена од СВР — Куманово на Милка Д. Крстевска, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 2 — Куманово. (109)

Лична карта рег. бр. 20522, серија бр. 0560342, издадена од СВР — Куманово на име Рамиз Амид Исени, с. Липково — Кумановско. (110)

Лична карта рег. бр. 13639, серија бр. 0355077, издадена од СВР — Титов Велес на име Јордан Перов Цветковски, ул. „Проход Пчински“ бр. 6 — Титов Велес. (111)

Лична карта рег. бр. 6393, серија бр. 0669054, издадена од СВР — Тетово на име Азир Изаири, с. Раковец — Тетовско. (112)

Лична карта рег. бр. 7088, серија бр. 0668353, издадена од СВР — Тетово на име Стојанка Спасо Мишевска, с. Непроштено — Тетовско. (113)

Лична карта рег. бр. 26134, серија бр. 0722919, издадена од СВР — Тетово на име Шериф Шаипа Јонузи, с. Неготино — Тетовско. (114)

Лична карта рег. бр. 33362, серија бр. 0689415, издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Бари Рамадани, ул. „Гостиварска“ бр. 7 — Тетово. (115)

Лична карта рег. бр. 6154, серија бр. 0294932, издадена од СВР — Тетово на име Станка Владе (Петрова) Петрова, ул. „Димитар Влахов“ бр. 22 — Штип. (116)

Лична карта рег. бр. 2088, серија бр. 0054799, издадена од СВР — Берово на име Јован Атанасов Гашчеовски, с. Стојмирово — Берово. (117)

Лична карта рег. бр. 791, серија бр. 0377301, издадена од СВР — Кочани на име Михаил Стефанов Јорданов, ул. „Генерал Апостолски“ бр. 56 — Кочани. (118)

Лична карта рег. бр. 10622, серија бр. 0387232, издадена од СВР — Кочани на име Миле Георѓиев Михајлов, с. Видовиште — Кочани. (119)

- Лична карта рег. бр. 17676, серија бр. 0393326, издадена од СВР — Кочани на име Филип Тодоров Јаковски, с. Спанчево — Кочани. (120)
- Лична карта рег. бр. 15764, серија бр. 0392414, издадена од СВР — Кочани на име Цветан Арсов Секулов, с. Црн Камен — Кочани. (121)
- Лична карта рег. бр. 2498, серија бр. 0415003, издадена од СВР — Радовиш на име Јусреф Дурмиџов Исмаилов, Радовиш. (122)
- Лична карта рег. бр. 1157, серија бр. 0413367, издадена од СВР — Радовиш на име Георги Митев Мазнев, ул. „Мирче Ацев“ бр. 48 — Радовиш. (123)
- Лична карта рег. бр. 5276, серија бр. 0329783, издадена од СВР — Титов Велес на име Влад Алексов Нацев, ул. „К. Неделковски“ бр. 1 — Титов Велес. (149)
- Лична карта рег. бр. 25327, серија бр. 0683702, издадена од СВР — Тетово на име Гафур Синан Зекири, с. Шемшово — Тетово. (150)
- Лична карта рег. бр. 9520, серија бр. 0706030, издадена од СВР — Тетово на име Асан Рушид Асани, с. Сенокосе — Тетовско. (151)
- Лична карта рег. бр. 3739, серија бр. 0455648, издадена од СВР — Струмица на име Кумјанија Стоил Трајкова Цртева, ул. „Скопска“ бр. 1 — Струмица. (152)
- Лична карта рег. бр. 9970, серија бр. 0042581, издадена од СВР — Струга на име Никола Гогоски, ул. „Загребачка“ бр. 14 — Скопје. (153)
- Лична карта рег. бр. 6529, издадена од СВР — Прилеп на име Јандре Јорданов Алексовски, с. Сливје — Битола. (154)
- Лична карта рег. бр. 19787, издадена од СВР — Прилеп на име Војко Стојчевски, с. Сарандиново — Прилеп. (155)
- Лична карта рег. бр. 37508, серија бр. 0106302, издадена од СВР — Битола на име Милан Ордан Спиркоски, с. Дреновци — Прилеп. (156)
- Лична карта рег. бр. 13400, серија бр. 0650110, издадена од СВР — Призрен на име Бекир Шефика Авди, с. Горно Караслари — Титоввешско. (157)
- Лична карта рег. бр. 33495, серија бр. 0689551, издадена од СВР — Тетово на име Живко А. Ристовски, с. Беловиште — Тетовско. (158)
- Лична карта рег. бр. 37544, серија бр. 0692811, издадена од СВР — Гостивар на име Авзи Шефки Реџеџи, ул. „Кочо Зоци“ бр. 51 — Гостивар. (159)
- Лична карта рег. бр. 15918, серија бр. 0385569, издадена од СВР — Кочани на име Петар Атанасов Горѓиев, с. Винаца — Кочани. (160)
- Лична карта рег. бр. 5498, серија бр. 0293883, издадена од СВР — Штип на име Звезда Спицова Ристова, Општински комитет на СКМ — Пробитип — Кочани. (161)
- Лична карта рег. бр. 627, серија бр. 0051337, издадена од СВР — Кочани на име Богдан Крстов Велков, с. Д. Подлак — Кочани. (162)
- Лична карта рег. бр. 6080, серија бр. 0458852, издадена од СВР — Струмица на име Глигор Томов Костуранов, ул. „Охридска“ бр. 3 — Струмица. (163)
- Лична карта рег. бр. 8417, серија бр. 0478781, издадена од СВР — Струмица на име Крум Пандез Зајев, с. Мургино — Струмица. (164)
- Лична карта рег. бр. 11892, серија бр. 0433814, издадена од СВР — Струмица на име Ванчо Танев Ристоманов, с. Робово — Струмица. (165)
- Лична карта рег. бр. 961, серија бр. 0413471, издадена од СВР — Радовиш на име Коста Ристоз Ташков, с. Ораовица — Радовиш. (165)
- Лична карта рег. бр. 26451, серија бр. 0124372, издадена од СВР — Битола на име Еко Рамадан Зекир, ул. „Браќа Мингови“ бр. 28 — Битола. (167)
- Лична карта рег. бр. 14915, серија бр. 0013832, издадена од СВР — Битола на име Јован Павле Најдовски, с. Добровени — Битолско. (163)
- Лична карта рег. бр. 2164, серија бр. 0526213, издадена од СВР — Куманово на име Јане Тасев Давитковски, ул. „Панче Пешев“ бр. 18 — Куманово. (169)
- Лична карта рег. бр. 11615, серија бр. 0234616, издадена од СВР — Охрид на име Марика Н. Толузова, ул. „Н. Филева“ бр. 40 — Охрид. (170)
- Лична карта рег. бр. 18885, серија бр. 0675763, издадена од СВР — Тетово на име Илмија Тефик Ислами, с. Бозовце — Тетовско. (171)
- Лична карта рег. бр. 44682, серија бр. 0790793, издадена од СВР — Гостивар на име Џеап Неби Адеми, с. Врањовци — Гостивар. (172)
- Лична карта рег. бр. 7357/ц, серија бр. 0296330, издадена од СВР — Штип на име Ангел Павлев Панов, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 150 — Свети Никле. (173)
- Лична карта рег. бр. 5166, серија бр. 0123663, издадена од СВР — Делчево на име Алија Решидов Кафеџиски, с. Тработивиште — Делчево. (174)
- Лична карта рег. бр. 145, серија бр. 0412655, издадена од СВР — Радовиш на име Азем Фазли Азмов, с. Бучин — Радовиш. (175)
- Лична карта рег. бр. 2474, серија бр. 0414934, издадена од СВР — Радовиш на име Георги Коцев Ристов, с. Воиславци — Радовиш. (176)
- Лична карта рег. бр. 4516, серија бр. 0456826, издадена од СВР — Струмица на име Петар Киров Каракиров, ул. „Стиф Наумов“ бр. 44 — Струмица. (177)
- Лична карта рег. бр. 603, серија бр. 0051313, издадена од СВР — Кочани на име Крсто Ѓорѓов Велков, с. Д. Подлок — Кочани. (178)
- Лична карта рег. бр. 596, серија бр. 0051006, издадена од СВР — Кочани на име Тодора Крстева (Стојкова) Велкова, с. Д. Подлок — Кочани. (179)
- Регистарски таблички бр. 7311 од камион на Рударското претпријатие силекс-кварцит „Црни врв“ — Кратово. (242)
- Тапија бр. 101—34 од земјиште, издадена од Аграрниот суд во Скопје со решение бр. 203 од 11-VIII-1947 год. на име Благоја Кузмановски, Тетово. (102)
- Лична карта рег. бр. 7744, серија бр. 0079069, издадена од СВР — Битола на име Лена (Чодовска) Талева, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 111 — Битола. (180)
- Лична карта рег. бр. 2933, серија бр. 0335443, издадена од СВР — Крива Паланка на име Благоја Киро Јакимовски, с. Дол. Каласлари — Титов Велес. (181)
- Лична карта рег. бр. 21570, серија бр. 118280, издадена од СВР — Пожаревац на име Асим Рамзија Таири, с. Трново — Гостивар. (132)
- Лична карта рег. бр. 403, серија бр. 0053411, издадена од СВР — Берово на име Кирил Иванов Кацарски, Берово. (183)

Лична карта рег. бр. 5404, серија бр. 0382014, издадена од СВР — Кочани на име Коло Зафироу Велинов, ул. „16 октомври“ бр. 10 — Винаца — Кочани. (184)

Лична карта рег. бр. 15682, серија бр. 0392332, издадена од СВР — Кочани на име Тодор Георгиев Христов, с. Винаца — Кочани. (185)

Лична карта рег. бр. 20766, серија бр. 0337790, издадена од СВР — Титов Велес на име Илија Ристов Трпчевски, с. Ореше — Титоввелешко. (186)

Лична карта рег. бр. 2719, серија бр. 0545032, издадена од СВР — Куманово на име Аница Кел Лора, Француски гробишта III зграда 10 стан — Скопје. (187)

Лична карта рег. бр. 7041, серија бр. 0330651, издадена од СВР — Титов Велес на име Мирко Илиев Манасков, ул. „Јован Чучук“ бр. 40 — Титов Велес. (188)

Лична карта рег. бр. 21669, серија бр. 0338671, издадена од СВР — Титов Велес на име Трајанка Младен (Крстева) Илиева, ул. „Шарска“ бр. 32 — Титов Велес. (189)

Лична карта рег. бр. 11224, серија бр. 0075977, издадена од СВР — Гевгелија на име Петар Димов Арцанлиев, ул. „Петар Мусев“ бр. 23 — Гевгелија (190)

Лична карта рег. бр. 3760, серија бр. 006347), издадена од СВР — Гевгелија на име Мито Ефтимов Проданов, с. Негорци — Гевгелија. (191)

Лична карта рег. бр. 2070, серија бр. 0787800, издадена од СВР — Тетово на име Јордан Борисов Ѓорѓиевски, ул. „А. Станоев“ бр. 1 — Неготино (192)

Лична карта рег. бр. 161, серија бр. 0224861, издадена од СВР — Охрид на име Лазо С. Андоновски, ул. „М. Тито“ бр. 173 — Неготино — Кавадарци. (193)

Лична карта рег. бр. 8966, серија бр. 0497482, издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Стојанов Мишов, с. Драдња — Кавадарци. (194)

Лична карта рег. бр. 21176, серија бр. 0333180, издадена од СВР — Титов Велес на име Вангел Ристов Конев с. Драдња — Кавадарци. (195)

Лична карта рег. бр. 42946, серија бр. 0798181, издадена од СВР — Тетово на име Мицаид Џемаити Идризи, с. Г. Седларце — Тетовско. (196)

Лична карта рег. бр. 12050, серија бр. 0672893, издадена од СВР — Тетово на име Икмет Нурчи Изаири, с. Д. Палчиште — Тетовско. (197)

Лична карта рег. бр. 5534, серија бр. 0038245, издадена од СВР — Струга на име Милутин Е. Поповски, с. Лажани — Струга. (198)

Лична карта рег. бр. 1766, серија бр. 0066624, издадена од СВР — Гевгелија на име Ристо Атанасов Димов, Гевгелија. (199)

Лична карта рег. бр. 15575, серија бр. 0195704, издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Велев Илиевски, с. Галичани — Прилеп. (200)

Лична карта рег. бр. 12407, серија бр. 0670717, издадена од СВР — Тетово на име Мезаип Ф. Бекири с. Камењане — Тетовско. (201)

Лична карта рег. бр. 19358, серија бр. 0091865, издадена од СВР — Битола на име Елка Михајло Spanакова, ул. „Цар Самоил“ бр. 99 — Битола (202)

Лична карта рег. бр. 31, издадена од СВР — Битола на име Пандо Николов Гаштевски, с. Бистрица — Битола. (203)

Лична карта рег. бр. 94, серија бр. 0488933, издадена од СВР — Кавадарци на име Данчо Методиев Боев, Кавадарци. (204)

Лична карта рег. бр. 28398, серија бр. 0386446, издадена од СВР — Тетово на име Рефат Сакип Јашари, с. Пршовце — Тетовско. (205)

Лична карта рег. бр. 4179, серија бр. 0367419, издадена од СВР — Тетово на име Нафи Асима Ибраими, с. Челопек — Тетовско. (206)

Лична карта рег. бр. 10077, серија бр. 0795749, издадена од СВР — Тетово на име Рамиз Бекира Идризи, ул. „Призренска“ бр. 36 — Тетово. (207)

Лична карта рег. бр. 35970, серија бр. 0392033, издадена од СВР — Тетово на име Шафи Илјаза Илјази, с. Добреште — Тетовско. (208)

Лична карта рег. бр. 17934, серија бр. 0714511, издадена од СВР — Гостивар на име Хамит Ислама Ислами, с. Врпчиште — Гостивар. (209)

Лична карта рег. бр. 11292, серија бр. 0707802, издадена од СВР — Гостивар на име Вели Салиов Илјази, с. Врпчиште — Гостивар. (210)

Лична карта рег. бр. 3653, серија бр. 0308374, издадена од СВР — Штип на име Вангел Јанков Апостолов, с. Доброшани — Штипско. (211)

Лична карта рег. бр. 8022, серија бр. 0295882, на име Киро Глигоров Јованов, с. Цревулево — Штипско. (212)

Лична карта рег. бр. 3564, серија бр. 0292030, издадена од СВР — Штип на име Марија Мијал (Славкова) Здравева, ул. „Бел камен“ бр. 26 — Штип. (213)

Лична карта рег. бр. 5417, серија бр. 0125744, издадена од СВР — Делчево на име Ристо Стојков Маринковски, с. Блатец — Кочани. (214)

Лична карта рег. бр. 7621, серија бр. 0752142, издадена од СВР — Кичево на име Шемадин Ризов Елмазоски, с. Шутово — Кичево. (215)

Лична карта рег. бр. 9806, серија бр. 0354220, издадена од СВР — Титов Велес на име Нада Иван (Репчева) Јотџва, ул. „Л. Трпоски“ бр. 14 — Титов Велес. (216)

Лична карта рег. бр. 14167, серија бр. 0334533, издадена од СВР — Титов Велес на име Димитар Ѓорѓиев Хамбов, населба „Вардар“, зграда бр. 36 — Скопје. (217)

Лична карта рег. бр. 14405, серија бр. 0195015, издадена од СВР — Прилеп на име Гога Стојчев Ѓорчевски, с. Кадино Село — Прилеп. (218)

Лична карта рег. бр. 3506, серија бр. 0528853, издадена од СВР — Куманово на име Алија Ашиџа Небиевски, ул. „Кр. Република“ бр. 4а — Куманово. (219)

Лична карта рег. бр. 17875, серија бр. 073407, издадена од СВР — Кичево на име Будимка Ристова Кочоска, с. Тополница — Кичево. (220)

Лична карта рег. бр. 15151, серија бр. 0047863, издадена од СВР — Струга на име Сабит Сулејманов Исаковски, с. Подгорци — Охридско. (221)

Лична карта рег. бр. 5543, серија бр. 2593654, издадена од СВР — Нови Пазар на име Абит Мурата Муратовиќ, с. Горно Оризари — Титоввелешко. (222)

Лична карта рег. бр. 19889, серија бр. 0630562, издадена од СВР — Тетово на име Исмаил Камил Љаџифи, с. Одри — Тетовско. (223)

Лична карта рег. бр. 4916, серија бр. 0664894, издадена од СВР — Тетово на име Сервет Сали Ејути, с. Жеровјане — Тетовско. (243)

Лична карта рег. бр. 313/III, серија бр. 0051936, издадена од СВР — Штип на име Велија Смаилов Усаинов, с. Стомер — Делчево. (249)

Лична карта рег. бр. 2024/III, серија бр. 0407511, издадена од СВР — Штип на име Костадин Георгиев Михаиловски, с. Ваница — Штипско. (250)

Лична карта рег. бр. 23706, серија бр. 0795130, издадена од СВР — Тетово на име Абдилбари Рушит Вафтиари, с. Непроштено — Тетовско. (253)

Лична карта рег. бр. 25846, серија бр. 0722656, издадена од СВР — Гостивар на име Китан Марков Андоновски, с. Галате — Гостивар. (254)

Лична карта рег. бр. 9817, серија бр. 0070274, издадена од СВР — Куманово на име Трајан Стојан Спасовски, ул. „Доне Вожинов“ бр. 41 — Куманово. (255)

Лична карта рег. бр. 16333, серија бр. 0249117, издадена од СВР — Прилеп на име Јово Ристев Јовчевски, с. Чаниште — Прилеп. (256)

Лична карта рег. бр. 855, серија бр. 0245366, издадена од СВР — Крушево на име Блаже Најдо Атанасовски, с. Селце — Крушево. (257)

Лична карта рег. бр. 13792, серија бр. 0118502, издадена од СВР — Дебар на име Бејко Ајдара Бизати, с. Праленик — Дебар. (258)

Лична карта рег. бр. 7409, серија бр. 2715449, издадена од СВР — Сјеница на име Зико Мумин Хасановиќ, с. Црквину — Титоввелешко. (259)

Лична карта рег. бр. 4958, серија бр. 0329468, издадена од СВР — Титов Велес на име Славе Горѓи Костовски, ул. „Бр. Поп Јорданови“ бр. 35 — Титов Велес. (260)

Лична карта рег. бр. 888, издадена од СВР — Титов Велес на име Амит Исмаилов Идризов, с. Гопчели — Гевгелија. (261)

Лична карта рег. бр. 1753, серија бр. 0090568, издадена од СВР — Кавадарци на име Цандо Кузев Ризов, с. Бојанчиште — Кавадарци. (262)

Лична карта рег. бр. 12319, серија бр. 0502500, издадена од СВР — Кавадарци на име Ризо Трајков Ризов, с. Дреново — Кавадарци. (263)

Лична карта рег. бр. 2014, серија бр. 0490979, издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Петков Лачков, с. Ресава — Кавадарци. (264)

Лична карта рег. бр. 20658, серија бр. 0048553, издадена од СВР — Скопје на име Михане Мурат Ајдини, с. Милетино — Тетовско. (265)

Лична карта рег. бр. 26938, серија бр. 0723743, издадена од СВР — Гостивар на име Илми Тефиќов Илјази, с. Чегране — Гостивар. (266)

Лична карта рег. бр. 3824, серија бр. 0699334, издадена од СВР — Гостивар на име Осман Ферата Османи, с. Речане — Гостивар. (267)

Лична карта рег. бр. 12242, серија бр. 0708752, издадена од СВР — Гостивар на име Зулбеар Незиров Шаини, с. Корито — Гостивар. (268)

Лична карта рег. бр. 3020, серија бр. 0400920, издадена од СВР — Св. Николе на име Трајанка

Андонова (Стефанова) Тасеца, ул. „Г. Темпо“ бр. 211 — Св. Николе. (263)

Лична карта рег. бр. 13713, серија бр. 0390423, издадена од СВР — Кочани на име Јованка Глигорова Симеонова, с. Блатец — Кочани. (270)

Лична карта рег. бр. 8502, серија бр. 0652095, издадена од СВР — Кратово на име Виторка Петруш (Анастасова) Симонова, Пробиштип — Кочани. (271)

Лична карта рег. бр. 9688, серија бр. 0483492, издадена од СВР — Струмица на име Горѓи Митев Ичев, с. Нова Маала — Струмица. (272)

Лична карта рег. бр. 2715, серија бр. 0455223, издадена од СВР — Струмица на име Нада Ване (Гуткова) Калинова, ул. „Н. Тесла“ бр. 20 — Струмица. (273)

Лична карта рег. бр. 5087, серија бр. 030323 издадена од СВР — Ресен на име Љубин Ламбев Намумовски, с. Езерени — Ресен. (299)

Лична карта рег. бр. 3128, серија бр. 0431633, издадена од СВР — Гевгелија на име Лазар Петров Митков, с. Марвинци — Гевгелија. (300)

Лична карта рег. бр. 3335, серија бр. 0432075, издадена од СВР — Гевгелија на име Петар Мицев Митков, с. Марвинци — Гевгелија. (311)

Лична карта рег. бр. 4477, серија бр. 0135732, издадена од СВР — Титов Велес на име Бојко Атанасов Стоев, с. Клиново — Титоввелешко. (302)

Лична карта рег. бр. 24928, серија бр. 0721733, издадена од СВР — Гостивар на име Елези Асана Шепт. с. Чајле — Гостивар. (303)

Лична карта рег. бр. 30515, серија бр. 1868143, издадена од СВР — Стара Пазова, на име Море Грубишиќ, П. И. „Македонка“ — Штип. (304)

## СОДРЖИНА

	Страна
16. Одлука за дополнување на Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — —	49
17. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — —	50
18. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — —	50
19. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови за основање на транспортни претпријатија — — — —	51
20. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови за основање на претпријатија за обработка на тутун —	51
21. Одлука за овластување на Републичкиот санитарен инспекторат својата внатрешна организација да ја утврди со правилник —	52
22. Решение за именување претседател и судии на Советот за прекршоци при Државниот секретаријат за внатрешни работи — —	52